

|                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Име или марка на доградба                                                     | SMEG         |
| Код на продукт                                                                | KV26S        |
| Годишна консумација на енергија (AEC <sub>hood</sub> )                        | 49,1 kWh/a   |
| Класа на енергетска ефективност                                               | A            |
| Fluid Dynamic Efficiency (FDE <sub>hood</sub> )                               | 31.5         |
| Класа на флуидна динамична ефективност                                        | A            |
| Ефективност на осветлението (LE <sub>hood</sub> )                             | 118,6 lux/aW |
| Класа на ефективност на осветлението                                          | A            |
| Ефективност на филтрирање на мазнини                                          | 77,0 %       |
| Класа на ефективност на филтрирање на мазнини                                 | A            |
| Воздушен поток со минимална скорост                                           | 242 м³/ч     |
| Воздушен поток со максимална скорост                                          | 420 м³/ч     |
| Воздушен поток при ускорена скорост                                           | 666 м³/ч     |
| Воздушен акустичен А-претеглен звук Емисија на моќност при минимална скорост  | 44 dB(A)     |
| Воздушен акустичен А-претеглен звук Емисија на моќност при максимална скорост | 58 dB(A)     |
| Воздушна акустична А-претеглена звукова моќност при ускорена скорост          | 67 dB(A)     |
| Консумација на енергија во режим на готовност                                 | 0,49 W       |
| Коефициент на зголемување на времето                                          | 0,9          |
| Индекс на енергетска ефективност                                              | 51.1         |
| Измерена скорост на воздушниот поток во точката на најдобра ефективност       | 363 м³/ч     |
| Измерено воздушнопотопане во точката на најдобра ефективност                  | 453 Добре    |
| Измерена вкупна електрична моќност во точката на најдобра ефективност         | 145W         |
| Нормална моќност на осветелната система                                       | 2W           |
| Средно осветување на осветелната површина (Средно)                            | 261 lux/a    |
| Ниво на звукова моќност при највисока настройка                               | 58 dB(A)     |

петок, 13 јуни 2023 г